

Изјава на министерката за одбрана Славјанка Петровска во однос на проектот

„ЕКО Одбрана“

16.05.2022 – Касарна Илинден – Скопје

Почитувани претставници на медиумите, почитувани граѓани

Заштитата на животната средина и справувањето со предизвиците од климатските промени се меѓу главните приоритети и на Владата, но се дел и од агендата НАТО 2030 каде зачувувањето на животната средина се смета за безбедносно прашања од највисок приоритет. Ова се обврски кои мора да се преземат без одлагање, да се испланираат и спроведат конкретни мерки за намалување на загадувањето и ние тоа го направивме. На оваа прес конференција ќе го претставиме планот на Министерството за одбрана за повисоки еколошки стандарди во одбраната кој го нарековме „ЕКО ОДБРАНА“. Преку овој проект воведуваме исклучително високи еколошки стандарди кои ќе воведат дополнителен вредносен сегмент на одбраната.

Оваа прес конференцијата ја одржуваме заедно со министерот за животна средина Насер Нуредини и со професорот Драган Миновски кој всушност е автор и ја изработи сеопфатна анализа за зголемување на енергетската ефикасност на објектите на Армијата, со што ќе ги намалиме трошоците, но исто така и загадувањето од овие објекти. Со оваа анализа се утврдени и можностите за инсталирање на фотоволтаични електрани низ касарните во државата што всушност беше основата на изработка на Планот за еко-одбрана.

Накратко ќе се осврнам на Планот ЕКО ОДБРАНА. Тој ќе се спроведува преку 4 столба

- Првиот столб е пренамена на затоплувањето од користење на загадувачки со загадувачки енергенси. При тоа, покрај касарната „Илинден“ која е гасифицирана, во Касарните „Страшо Пинџур“ во Петровец и „Боро Менков“ во Куманово целосно е завршена потребната инсталација и наскоро и двете касарни ќе бидат поврзани со гасовод. Касарната „Гоце Делчев“ во Скопје е веќе приклучна на скопската дистрибутивна мрежа, а во моментов се работи на приклучување и на последниот објект во оваа касарна. Користењето на загадувачкиот природен гас наместо мазут или

екстра-лесното гориво за загревање го планираме и за останатите касарни низ државата. Со пренамената на затоплувањето од користење на загадувачки во незагадувачки енергенс, количината на јаглерод диоксид од армиските касарни ќе се скрати за речиси половина.

- втор столб, односно приоритет е изградба на фотоволтаични електрани на објекти низ касарните во државата со план тоа да се заврши до 2024 година. На овој начин Армијата своите потреби за струја ќе ги покрива исклучиво од ова сопствено производство. Професорот Миновски подоцна технички ќе каже нешто повеќе околу оваа анализа како веќе изработените дизајни на фотоволтаичните електрани. Морам да нагласам дека она што е очигледно и што е воочливо е дека заштедите на средства наменети за електрична енергија по инсталацијата на фотоволтаичните електрани се проценети на ниво од над еден милион евра годишно.

- третиот столб или приоритет кој веќе е во фаза на имплементација е зголемување на енергетската ефикасност на објектите на Армијата. Целосно засега се реновирани 5 големи објекти по стандардите за енергетска ефикасност што значи заштеда на струја и топлинска енергија. Во фаза на целосна реконструкција се 7 исто така големи објекти, а за 2023 планирана е реконструкција на најмалку 5 објекти, низ сите касарни и за сите единици на Армијата.

- четвртиот столб, последен но не и помалку битен е столбот на кој се потпира еко одбраната а тоа е континуираното следење на влијанието на армиските активности врз животната средина. Воспоставената практика во соработка со универзитетската лабораторија АМБИКОН на штипскиот Универзитет, со која беа мониторираны двете големи последователни вежби во 2019 и 2021 година, покажаа дека армиските активности немаат никакво штетно влијание врз животната средина. На ова обрнуваме особено внимание и во оваа прилика ќе ми дозволите да се заблагодарам на одличната соработката со Универзитетската лабораторија АМБИКОН, чии експерти и годинава поставија мерни инструменти за влијанието од вежбата „Брз одговор 22“ врз околината на армискиот полигон „Криволак“. Резултатите ги очекуваме по завршувањето на вежбата и ќе ги споделиме со јавноста.

Почитувани,

„Еко – одбраната“ не е само план на хартија. Тоа е еден од клучните приорите на сојузничката безбедносна политика која Министерството за одбрана се обврзува дека ќе ја реализира. Одбраната и Армијата се задолжени да го спроведат овој план, кој значи зачувување на животната средна, намалување на загадувањето и заштеда на средствата на граѓаните. Јас сум убедена дека со секој изминат ден ќе ги следиме бенефитите од овој план. Ние започнуваме една убава приказна, почетен патоказ на клучните политики и мерки потребни за реализација на Еко одбраната. Сите активности и политики на министерството се така димензионирани за да придонесат за целите на Еко одбраната.

Ова е задача на нашата генерација! Ова е обврска и за сите институции, а и за секој од нас поединечно како граѓанин. Секој од нас може да придонесе за намалување на штетните влијанија со тоа што ќе се однесува одговорно кон животната средина. Сите ние треба да преземеме одговорност за нашите постапки што се одразуваат на нас, но и на генерациите што следат.

На самиот крај сакам да им се заблагодарам на министерот, Нуредини за неговата соработка и поддршка, но и на професорот Миновски кој даде многу труд и енергија за да изработи навистина сеопфатна Анализа која е корисна за сите нас и за државата, а ние доследно ќе ја спроведеме.

Ви благодарам!